



## ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Тел. ++389 (0) 31 375 035/ факс: ++389 (0) 31 375 035

ул. Св. Јоаким Осоговски бр.175 1330 Крива Паланка

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

### ЗАПИСНИК И ЗАКЛУЧОЦИ ОД КОЛЕГИУМ

Колегиумот е одржан на ден 05.03.2012 година во 9.00 часот во кабинетот на Градоначалникот.

Присутни : Градоначалник **Арсенчо Алексовски**, Раководител на Одделение за правни и општи работи **Јаготка Николовска** Раководител на Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија **Душко Арсовски**, Раководител на одделение за финансирање, буџет, општински имот и администрирање со даноци и имот **Татјана Ѓоргиевска** Раководител на Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура **Александар Ангелов**, Раководител на Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина **Добривој Николовски** Раководител на одделение за инспекциски надзор **Бранко Велиновски**, Директор на ЈП Комуналец **Цане Николовски**, Советник **Никола Граматиков** и Советник **Игор Додевски** .

#### **Дневен ред :**

- Разгледување на реализација на тековни задолженија
- Дискусија и Насоки за реализација на задолженија
- Разно

#### **ЗАКЛУЧОЦИ**

##### **Одделение за правни и општи работи, Одделение за човечки ресурси:**

Софтвер за електронско водење на архива Јаготка Николовска и Славјан Митовски 05.03.2012

Да се изготви полномошно за Валентина Димитровска за водење на постапките пред управта за имотно правни односи во врска со регулирање на имотно правните односи за водоснабдителниот систем Висока Зона Лев брег Јаготка Николовска и Валентина Димитровска 05.03.2012

Да се преземат понатамошни активности за отстранување на старите прозорците кои произлегле со реновирањето на спратот во општината Јаготка Николовска . Во текот на неделата

Како точка на дневен ред на Седница на Советот на Општина Крива Паланка да се стави предавање на користење на Градскиот Базент во Крива Паланка. Јаготка Николовска и Биљана Тасевска. За седница на Совет

Да се организира состанок и да се види за замена на парцелата кај Градскиот Базент. Јаготка Николовска и ЈП Комуналец. 05.03.2012

Пригодно да се одбележи 8-ми Март.

### **Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина**

Да се извести избраниот економски оператор за сообраќајна сигнализација да изврши увид во постојната состојба. По подобрување на временските услови да се пристапи кон чистење и перење на улиците за да може да се изврши квалитетно одбележувањето на сообраќајната сигнализација Добривој Николовски ,Јаготка Николовска, Александар Ангелов Во текот на неделата

Во текот на неделата да се закаже состанок на Комисијата за именување на улици и други инфраструктурни објекти. Добривој Николовски 05.03.2012

Во врска со изработка на ГУП за Крива Паланка да се извести ЕВН Македонија итно да ги достави потребните податоци. Добривој Николовски 05.03.2012

### **Одделение за инспекциски надзор**

Да се присуствува на состанокот и обуката на Комуналните Редари во Скопје. Бранко Велиновски и Комуналните Редари 05.03.2012

Да се зајакне контролата во поглед на оштетувањето на кантите за отпад низ градот. Бранко Велиновски и Комуналните Редари 05.03.2012

### **Одделение за финансирање, буџет, општински имот и администрирање со даноци и имот**

За седницата на Советот на Општина Крива Паланка да се подготват точките за завршните сметки . Татјана Ѓеоргиевска 05.03.2012

Да се предвиди ставка за управување со електронски отпад во Буџетот на Општината Татјана Ѓеоргиевска 05.03.2012.

Да се види за поставување на тезги, користење на просторот пред деловните објекти и дуќани, и регулирање на обврските за користење на музика Татјана Ѓеоргиевска 05.03.2012

До осигурителните друштва да се достави известување во врска со приходите од КАСКО Осигурувањето Татјана Ѓеоргиевска 05.03.2012

Да се изготви список на должници и да се започне со ажурирање на данокот на имот . Татјана Ѓеоргиевска и Комисија 05.03.2012

На локалната телевизија да се даде информација за напалата на комуналните такси. Татјана Ѓеоргиевска 05.03.2012г.

Да се изготви процедура и трошковник за излегување на лице место на комисијата за проценка на имот и за присилна наплата на приходите на општината. Татјана Ѓеоргиевска и Комисија 05.03.2012

### **Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија**

До Училиштата и Ученичкиот Дом да се даде известување за доставување на завршните сметки до Општина Крива Паланка . Душко Арсовски 05.03.2012

По повод посетата на делегација на министерството за локална самоуправа на 07.03.2012 да се преземаат соодветни активности за пречек. Душко Арсовски 05.03.2012

Да се види за 20 годишната прослава по повод Преземањето на државната граница од страна на македонската војска на караулата Рамна Нива

### **Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура**

Во проектот за изградба на канализациона мрежа во с. Мождивњак да се провери кои делови се опфатени и доколку е потребно истиот да се надополни и да се даде известување за состојбата. Александар Ангелов 05.03.2012

Да се достават список на проекти и вредностите за секој проект. Никола Граматиков 05.03.2012,

Да се започне со околчување на линијата за водоснабдителниот систем Висока зона Лев Брег. При околчување на линијата да бидат известени сопствениците на парцелите. Александар Ангелов 05.03.2012

Како локации за поставување на канделабрите донација од АД Пивара Скопје да се предвидат Дом на АРМ , Градски Парк и Здравствен дом. Александар Ангелов 05.03.2012

Да се постават монтажните скали позади ОУ Партизан Александар Ангелов 05.03.2012

Да се види за прочистување на останатите пропусти на магистралата Александар Ангелов 05.03.2012

### **ЈП КОМУНАЛЕЦ**

Да се објави тендер за проектот минихидроцентрали. Цане Николовски 05.03.2012

Реконструкција на канализацијата на ул. Калин Камен. 05.03.2012

Да се продолжи со активностите на метењето и собирањето на ризла по уличната мрежа во Крива Паланка. 05.03.2012

Поставените коцки пред ОУ Партизан да се исфарбаат за подобрување на естетиката. 05.03.2012

Да се направи согледување за поправка на кантите за отпадоци низ градот и да се види за набавка на нови Цане Николовски. 05.03.2012

Изготвил И. Додевски

Крива Паланка 05.03.2012

Душко Арсовски \_\_\_\_\_  
Александар Ангелов \_\_\_\_\_  
Добривој Николовски \_\_\_\_\_  
Бранко Велиновски \_\_\_\_\_

Јаготка Николовска \_\_\_\_\_  
Татјана Ѓоргиевска \_\_\_\_\_  
Цане Николовски \_\_\_\_\_